

Трајче Нацев
Звање: Доцент

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	Конкретна активност Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2013) Доцноантичките цивилни утврдувања по долината на река Брегалница . „Гласник“ на Институтот за национална историја, 57 (1-2). pp. 39-48. ISSN 0583-4961		3
	Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Стратешките ведности на воените утврдувања во доцната антика по долината на Река Брегалница . Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија, 49 (1). ISSN 0579-0263		3
	Nacev, Trajce (2014) Прилог кон проучувањето на железното време во Брегалничкиот басен . Годишник на асоцијација "Онгл", 9 (13). ISSN 1311-493X		3
	Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Одбраната и заштита кај доцноантичките утврдувања во долината на река Брегалница . Зборник на трудови од денови на Јустинијан I, Скопје 2014. ISSN 978-608-4714-10-1		3
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Конкретна активност Nacev, Trajce and Stojanov, Darko (2014) Градот Баргала од 7 до 12 в. In: Осми Цар-Шишманови дни в Самоков, 2014, Самоков, Р.Бугарија.		2
	Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Трансформација на доцноантичките во средновековни утврдувања во Брегалничкиот басен . In: Меѓународниот научен симпозиум „Денови на Јустинијан I“ на специјална тема Самуиловата држава и Византија: Историја, култура, легенда, традиција, 17-18 Oct 2014, Skopje, Macedonia.		2
4.	Потпишан годишен договор за научен проект во висина од најмалку 4.000 (четири илјади) евра/година - 4 (четири) поени		Поени

	Конкретна активност Nacev, Trajce (2014) Оживување на културното наследство во прекуграничниот регион на Општина Штип Р. Македонија и Општина Благоевград Р. Бугарија. [Project]		4
	Конзерваторско реставраторски работи на античкиот театар во градот Стоби		4
	Nacev, Trajce and Nikolov, Gordan (2014) Учење преку правење - работилници. Проект: „Оживување на културното наследство во прекуграничниот регион меѓу Бугарија и Македонија“. [Project]		5
7.	Потпишан договор за истражувачко-апликативна соработка во висина од 1.000 (илјада) евра/година – 1 (еден) поен. За секои исполнети нови 1.000 (илјада) евра/година се добива нов 1 (еден) поен за секои 1.000 (илјада) евра		Поени
	Nacev, Trajce (2014) Пајонски населби, утврдувања и некрополи по текот на р. Брегалница. [Project]		
	Nacev, Trajce and Stojanov, Darko (2014) Неолитизација и развој на неолитните култури во Кочанската котлина. [Project]		3
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени
	Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Потенцијални ризиците и опасностите врз недвижното културно наследство во Ново Село. In: Штипско научно здружение „Прв научен собир улогата на штипско Ново Село во македонската историја“, Stip, Macedonia.		1
	Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Потенцијални ризици и опасности од елементарни непогоди врз недвижното културно наследство во Ново Село. Зборник на трудови - Улогата на штипско Ново Село во македонската историја.		1
10.			
	Теренско истражување, архивирање и дигитализација		Поени
	во земјава 1 (еден) поени	во странство 2 (два) поени	

	<p>Конкретна активност</p> <p>1.Раководење со проект Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на река Брегалница (регион на Малешевијата)</p>	<p>1</p>
	<p>2. Раководење со конзерваторско реставраторски работи на античкиот театар во градот Стоби.</p>	<p>1</p>
	<p>3.Раководење со проект Неолитизација и развој на неолитните култури во Кочанската котлина</p>	<p>1</p>
	<p>4. Раководење со проект Оживување на културното наследство во прекуграничниот регион на Општина Штип Р. Македонија и Општина Благоевград Р. Бугарија.</p>	<p>1</p>
	<p>5. Учење преку правење - работилници. Проект: „Оживување на културното наследство во прекуграничниот регион меѓу Бугарија и Македонија“</p>	<p>1</p>
	<p>Вкупно поени</p>	<p>35</p>